
ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ

ОПШТИ ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

1. Дефиниции

- **Банка** - Шпаркасе Банка АД Скопје, со седиште: Ул. Васил Иљоски бр. 14, 1000 Скопје, матичен број: 4558669 (регистрирана во Централен Регистар на Република Северна Македонија), даночен број: 4030993261735, број на сметка: 250000000000111, swift адреса: INSBMK22, веб-сајт: www.sparkasse.mk, е-пошта: contact@sparkasse.mk, телефон за контакт: 02/ 15 050, Надлежен орган за надзор на Банката е Народната Банка на Република Северна Македонија, Платни системи во кои учествува Банката– КИБС, МИПС, Visa и Mastercard.
- **Општи правила и услови** - Општите правила и услови за издавање и користење на кредитни платежни картички за физички лица издадени од Шпаркасе Банка АД Скопје, во понатамошниот текст Општи услови;
- **Договор** – Договор за издавање и користење на кредитна картичка;
- **Платежна картичка** - е вид на платен инструмент кој му овозможува на плаќачот да иницира трансакција со дебитна или кредитна картичка и којшто може да се користи од имателот за плаќање на стоки и услуги и/или за повлекување и/или внесување готовина;
- **Корисник на платежни услуги** е физичко или правно лице кое користи платежна услуга во својство на плаќач или примач или во двете својства;
- **Кредитна картичка** – Основна или дополнителна платежна картичка поврзана со кредитна партија;
- **Кредитна партија** – сметка во Банката на која се води одобрен револвинг кредит и на која се прикажува состојбата и промените;
- **Кредитен лимит** – Вкупен износ на одобрен револвинг кредит кој Банката го одобрува на Корисникот на основната картичка;

- **Одобрен кредитен лимит** – определен договорен износ во висина на кој корисникот на картичката може да ја користи кредитната картичка за плаќање и подигнување на готовина;
- **Искористен кредитен лимит** – износот на сите плаќања, подигнувања и други платежни операции со картичката, вклучувајќи ги и надоместоците и провизиите по нив;
- **Расположлив кредитен лимит** е износот на одобриениот кредитен лимит во МКД, намален за потрошените износи резервираните средства за авторизирани, а неискнижени трансакции и расположив за користење после исплатата на минималната месечна рата
- **Корисник на основна картичка** – Корисник на основна картичка е лицето сопственик на кредитната партија поврзана со платежната картичка и чие име е напишано на кредитната платежна картичка;
- **Корисник на дополнителна картичка** – Корисник на дополнителна картичка е лицето чие име е напишано на платежната картичка издадена на барање и со овластување на корисникот на основната картичка;
- **Платежна сметка** – Платежна сметка отворена кај Банката на која се евидентираат сите уплати и исплати и од која Банката ги наплатува провизиите, надоместоците и каматите кои настануваат со користењето на основната и дополнителните картички;
- **Картична платежна шема** - (анг. payment card scheme) - Единствен збир на правила, практики, стандарди и/или упатства за извршување на платежни трансакции засновани на картичка, договорени меѓу давателите на платежните услуги, а коишто се одвоени од каква било инфраструктура или платен систем што би ја поддржувале нејзината работа и коишто вклучуваат определен орган на одлучување, организација или субјект, што ја носат одговорноста за функционирањето на шемата;
- **Дигитален паричник** - Специјализирана софтверска апликација за електронско плаќање на трета страна (Понудувач), која по нејзината инсталација и конфигурација на Уредот, овозможува чување на Токенот и вршење безбедни плаќања;
- **Авторизација** - Постапка со која се проверува дали корисникот на платежни услуги или давателот на платежни услуги има право да извршува определени дејствија;
- **Дневен лимит** - износ на средства, број на трансакции и максимален износ на трансакција кои Корисникот на картичката може да ги користи дневно, во трговија или готовина. Дневниот лимит може да се промени врз основа на поднесено Барање од клиентот во експозитурите на Банката, и/или преку електронско / мобилно банкарство на Банката;
- **Трошоци** - сите трансакции, камати и провизии кои настанале со користење на основната или дополнителната платежна картичка во земјата и странство, без разлика на домицилната валута и се изразуваат во денари.
- **Банкомат** - електромеханички уред којшто им овозможува на овластените корисници да повлечат готовина од сметки и/или им обезбедува пристап кон други услуги;

- **POS** – Уред поставен кај трговците, физички или виртуелен, служи за прифаќање на платежни картички издадени од Банката или друга Банка со цел плаќање на стоките или услугите;
- **POS кеш аванс** – Уред поставен на банкарските шалтери во експозитурите на Банката кој служи за прифаќање на платежни картички со цел подигнување на готовина;
- **Интернет продажно место** – Продажно место кое овозможува продажба на стоки или услуги на интернет;
- **PIN** – таен личен идентификационен број на корисникот на картичката кој служи како идентификација при користењето на платежната картичка на банкомат или POS;
- **Обезбедување** – меница, депозит, жирант или друго обезбедување побарано од Банката кое и овозможува на Банката да ги наплати своите побарувања по основ на одобриениот револвинг кредит во случај на нередовно подмирување на обврските од страна на Корисникот;
- **Плаќање на рати** – функционалност овозможена на кредитните платежни картички кај трговци кои имаат потпишано Договор за POS терминали со функционалност плаќање на рати со Банката;
- **Плаќање на еднакви рати** – Visa рата – можност за поделба на рати трансакциите над 2.000 мкд направени на било кој POS терминал во земјата или странство;
- **Бесконтактна картичка** – платежна картичка која поседува технички карактеристики како и останатите картички (магнетна лента и чип) и има дополнителен конектор во вид на вградена антена преку која се остварува контактот со POS терминалот. Бесконтактна картичка која ја издава Банката е MasterCard Standard, MasterCard Gold, Master Card Platinum, VISA Classic, VISA - рата, VISA Gold картичката и VISA AMSM CoBranded Card;
- **Бесконтактен POS терминал** – POS терминал кој има функционалност за извршување на бесконтактни трансакции;
- Платежна трансакција со кредитна картичка - е платежна трансакција заснована на картичка, каде што износот на трансакцијата, делумно или целосно, се задолжува од плаќачот, на однапред договорен датум во месецот, врз основа на посебен договор за расположлив кредит склучен меѓу давателот на платежни услуги и корисникот на платежни услуги со кој се утврдува дали, со која стапка и на кој начин ќе се пресметува и наплатува камата за позајмениот износ.
- **Бесконтактна трансакција** – трансакција за чие извршување бесконтактната картичката само се доближува до POS терминалот, без нејзино инсертирање или провлекување во POS терминалот, при што нема потреба од авторизација на трансакцијата со PIN и/или авторизација со личен потпис. Бесконтактните трансакции се во висина до лимит одреден од Банката или до лимит поставен на POS терминалот кој прифаќа бесконтактни трансакции.
- **Работен ден** – ден на кој давателот на платежни услуги на плаќачот или давателот на платежни услуги на примачот вклучен во извршување на платежна трансакција е отворен за работа како би се овозможило извршување на платежната трансакција, односно период утврден со правилата за работа на платниот систем и системот за порамнување на хартии од вредност кој ги

опфаќа сите настани за време на работниот циклус на овие системи, независно во кој период од денот и ноќта се случуваат порамнувањата.

- **Пресметковен период** – периодот за време на кој сите плаќања или подигнувања на готовина, вклучувајќи ги и провизиите за трансакции, се одразуваат како обврска на корисникот на картичката. Пресметковниот период опфаќа период на искористување на износи до одобрените кредитен лимит, пресметано од првиот до последниот ден во тековниот календарски месец, со исклучок на првиот период, кој е со рок од датумот на настапување на правото за користење на платежната картичката до последниот ден во месецот;
- **Датум на плаќање** – краен датум до кој корисникот на платежната картичката е должен да ја исплати целата обврска. За краен датум се смета секој 12-ти / 15-ти во месецот;
- **Засилена автентикација** - е потврда на идентитетот преку употреба на најмалку два од следниве три меѓусебно независни елементи: знаење (нешто што само клиентот го знае), владение (нешто што само клиентот го поседува) и својственост (нешто што клиентот е), при што нарушувањето на еден од елементите не влијае врз веродостојноста на останатите и се осмислени на начин што овозможува заштита на доверливоста на податоците кои се предмет на проверка на автентичност.

Сите гореспоменати термини може да бидат употребени во еднина, множина или членувана форма без притоа да го изгубат дефинираното значење.

2. Опис на документот

1. Општи одредби

1.1. Банката издава на Корисниците кредитни платежни картички од брендovите Visa и MasterCard. Картичките издадени од Банката можат да бидат користени во физичка форма (пластика), а картичките од брендот Visa и во дигитализирана форма преку Дигитален паричник на поддржани мобилни уреди согласно посебните Општи услови за користење на дигитализирани платежни картички.

Правата и обврските на Корисникот на кредитна платежна картичка (во понатамошниот текст: Корисник) и Шпаркасе Банка АД Скопје (во понатамошниот текст: Банка) се регулираат со Договор за издавање и користење на кредитна картичка и овие Општи правила и услови за издавање и користење на кредитни картички за физички лица (во понатамошниот текст: Општи услови) кои се составен дел на Рамковниот договор за користење на платежни услуги.

Корисникот гарантира за целосноста и точноста за наведените податоци и веродостојноста на приложените документи со Барањето.

1.2. Кредитната платежната картичка (во понатамошен текст: картичка) е сопственост на Банката, на чие барање мора да биде вратена; гласи на име на Корисникот и не е пренослива на друго лице.

1.3. MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum, VISA Classic, VISA - пата, VISA Gold и VISA AMSM CoBranded Card картичките се кредитни картички, можат да се користат во земјата и странство, до износот на лимит кој го одредува Банката. Висината на кредитниот лимит се одредува согласно интерните акти на Банката.

1.4. Картичката се користи на места каде е истакнат знакот на MasterCard/ VISA.

2. Издавање на картичка

- 2.1. Картичката ја издава Банката врз основа на пополнето и потпишано Барање.
- 2.2. Картичката може да се издаде на полнолетно физичко лице со постојано место на живеење во Република Северна Македонија.
- 2.3. Критериумите за издавање на картичката ги пропишува Банката.
- 2.4. Банката има право да ги провери податоците и да собере дополнителни информации кои се однесуваат на подносителот на Барањето. Одлуката за издавање на картичка ја донесува Банката, без обврска за образложување на таквата одлука.
- 2.5. Банката гарантира за тајност за сите податоци кои ќе ги добие од Корисникот.
- 2.6. Корисникот на кредитната партија е Корисник на основната картичка и ја сноси целокупната одговорност за трошоците настанати со основната картичка.
- 2.7. На барање на Корисникот на основната картичка, Банката може да издаде дополнителна картичка на лица кои Корисникот на основната картичка ќе ги наведе во Барањето, и во тој случај Корисникот на основната и наведените лица (Корисник на дополнителна картичка) неограничено и солидарно ја снесат целокупната одговорност во случај на користење на дополнителна картичка.
- 2.8. На корисникот се дава картичката и PIN (персонален идентификувачки број). Обврска на Корисникот е да ја потпише картичката, веднаш по подигнувањето. Непотпишаната картичка е неважечка, а евентуалните финансиски последици, во случај на злоупотреба со непотпишана картичка ги сноси Корисникот. Корисникот е обврзан да го чува PIN бројот во тајност, одвоено од картичката, како би се заштитил од злоупотреба на картичката. Корисникот на основната картичка ја подигнува својата картичка и PIN бројот. Овластеното лице (Корисник на дополнителна картичка) ја подигнува дополнителната картичка и нејзиниот PIN број.
- 2.9. Со подигнувањето на картичката и нејзино користење настануваат правни последици од договориот однос настанати со потпишување на Договорот. Корисникот може да ја регистрира и дигитализира картичката (доколку истата е од брендот Visa) во компатибилен дигитален паричник по нејзиното првично активирање. Процесот на дигитализација се смета за согласност на Корисникот за користење на платежната картичка преку мобилен уред.
- 2.10. При издавањето на картичката, сметката на Корисникот на основната картичка може да се задолжи за износ на име издавање на картичка и провизија за месечно одржување, според важечката Одлука за надоместоци на Банката.
- 2.11. Во случај на премислување за превземање на одобрена картичка, потврдена во писмена форма, Корисникот на основната картичка е должен да ги надокнади трошоците за издавање на картичката, а Банката има обврска да ги врати средствата за членарина.
- 2.12. Корисникот доставува инструменти за обезбедување одредени согласно интерните акти на Банката.
- 2.13. Рокот за изработка на картичките е максимум 18 (осумнаесет) работни денови.
- 2.14. На корисникот се дава картичката и PIN број (персонален идентификувачки број). Обврска на Корисникот е да ја потпише картичката веднаш по подигнувањето. Корисникот е обврзан да го чува PIN бројот во тајност, одвоено од картичката, како би се заштитил од злоупотреба на картичката. Корисникот на основната картичка ја подигнува/добива својата

картичка и PIN бројот. Овластеното лице (Корисник на дополнителна картичка) ја подигнува/добива дополнителната картичка и нејзиниот PIN број.

Корисникот не смее да го кажува PIN-от, да го запишува на картичката или на други документи, по приемот должен е истиот да го запомни и веднаш да го уништи пликот во кој се наоѓа PIN-от или да ја избрише SMS пораката во која се наоѓа PIN-от.

Настаната штета од непочитување на претходно наведеното и евентуалната злоупотреба на картичката и PIN-от е на товар на Корисникот.

3. Рок на важење на картичката

3.1. Рокот на важење на картичката е втиснат на самата картичка и истекува на последниот ден од наведениот месец.

3.2. Во случај ако Корисникот не достави писмено барање за да го откаже користењето на картичката најкасно во рок од 30 (триесет) дена пред истекот на рокот на важење на картичката, а ја користи во согласност со одредбите на Општите услови и ги исполнува условите за давање на кредитна картичка, истата се обновува со нов рок на важење. Доколку корисникот не поднесе такво барање, Банката му издава на Корисникот на картичката и/или Корисникот на дополнителната картичка нова картичка со нов број и нов рок на траење од 3 (три) години, а PIN-от останува ист (Pin-от не се менува).

3.3. Картичка чиј рок на важност е изминат не смее да се користи и истата треба да се уништи со пресекување на чипот и магнетната лента.

4. Користење на картичката

Кредитниот лимит може да биде користен единствено со посредство на картичката, секаде каде што е истакнат знакот на MasterCard/VISA, за плаќање на стоки и услуги, за подигнување на готовина од банкомат и од шалтер, за плаќање на стоки и услуги по интернет на доставувачот, ако тие или банката која ги нуди услугите е сертифицирана од MasterCard International Inc/ VISA Inc за извршување на такви плаќања: за резервации на авионски билети, хотели, рент-а-кар.

4.1. Користење на картичката за плаќање на стоки и услуги преку POS терминал

4.1.1. При користење на картичката за безготовинско плаќање на продажните места (POS) авторизацијата на трансакцијата се врши со внесување на PIN код и/или авторизација со личен потпис на потврдата за купопродажба (слип) доколку истото е побарано на местото на трансакцијата. Потписот треба да биде идентичен со потписот на задната страна на картичката.

Еден примерок од потпишаниот документ Корисникот на основната картичка односно ополномоштеното лице на дополнителната картичка го задржува кај себе за своја евиденција и евентуална рекламација.

Корисникот не смее да го кажува својот PIN број на трговецот или на друго лице.

PIN-кодот кој е внесен (втипкан) и проверен на банкомат или POS терминалот и/или потписот на корисникот на картичката се исклучива и неспорна потврда за извршената трансакција, врз основа на која Банката ја задолжува неговата сметка за износот на извршената трансакција.

При користење на картичката преку Дигитален паричник, автентикацијата на трансакцијата (потврдата) се врши преку биометриска идентификација (на пример отпечаток од прст, препознавање лице) или лозинка на самиот мобилен уред, што се смета за валидна потврда на трансакцијата и има иста правна сила како и внесувањето на PIN број.

4.1.2. При плаќање на стоки и услуги преку бесконтактен POS терминал во Р.С. Македонија со Mastercard бесконтактни картички доколку износот на поединечна трансакција е до 2.000 (две илјади) денари трансакцијата се извршува без внесување на PIN број. За износи над 2.000 (две илјади) денари клиентот е потребно да го внесе својот PIN број на POS терминалот.

При плаќање на стоки и услуги преку бесконтактен POS терминал со Visa бесконтактна картичка доколку износот на поединечна трансакција е до 2.500 (две илјади и петстотини) денари трансакцијата се извршува без внесување на PIN број. За износи над 2.500 (две илјади и петстотини) денари клиентот е потребно да го внесе својот PIN број на POS терминалот.

Лимитот за бесконтактни трансакции е јавно објавен на web страната на Банката и истиот може да биде променет само по одлука на Банката.

Доколку корисник на MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum и/или VISA Classic, VISA – рата VISA Gold и VISA AMSM CoBranded Card картичката направи бесконтактна трансакција на POS терминал надвор од Р.С. Македонија тогаш износот до кој трансакцијата се спроведува без PIN е различен за секоја земја, истиот е дефиниран од страна на картичната организација MasterCard или Visa на ниво на земја.

4.1.3. Корисникот не смее да ја дава картичката како средство за обезбедување на плаќање.

4.1.4 Корисникот не смее да ја користи картичката за набавка на стоки и/или користење на услуги чии промет е забранет со закон.

4.2. Користење на картичката за плаќање на рати на стоки и услуги преку POS терминал од Банката

4.2.1. Плаќањето на рати е функционалност овозможена на кредитните картички кај трговци кои имаат потпишано Договор за POS терминали со функционалност плаќање на рати со Банката. Со избор за делење на трансакцијата на рати согласно утврдениот износ на трансакција и број на рати Корисникот се согласува Банката да го задолжува секој месец за износот на една рата. Износот на ратата се добива кога износот на трансакцијата ќе се подели со вкупниот број на рати. За трансакциите на рати Банката не пресметува редовна камата.

4.3. Користење на VISA-рата картичката за плаќање на стоки и услуги преку POS терминал

Плаќање на еднакви месечни рати за трансакции над 2.000 МКД (две илјади денари)

На Корисникот на картичката му се овозможува плаќање на еднакви месечни рати без камата за минимален износ на трансакција во висина над 2.000 МКД (две илјади денари) направени на ПОС терминали во земјата или во странство вклучувајќи ги и он-лине трансакциите. За трансакциите над 2.000 МКД (две илјади денари) Банката ќе пресмета

провизија согласно Тарифата на банката за физички лица која ќе се подели и засмета во месечните рати за предметната трансакција.

Трансакциите направени на АТМ не се сметаат за подобни трансакции за поделба на рати и истите се со револвинг концепт.

Висината на провизијата и бројот на рати на кој ќе биде поделен износот се определува согласно висината износот на трансакцијата како следи:

Износ на трансакција		Број на рати
од	До	
2.001 МКД	10.000 МКД	3
10.001 МКД	15.000 МКД	4
15.001 МКД	20.000 МКД	5
20.001 МКД	-	6

Износот на трансакцијата за плаќање на рати мора да е во рамки на расположливиот кредитен лимит, а ратите достасуваат како фиксни износи за плаќање, без камата, секој месец и се вклучуваат во месечната рата. Доколку износот на трансакцијата за плаќање на рати е во висина на вкупниот расположлив кредитен лимит и нема доволно средства за наплата на провизијата за плаќање на рати, Банката ќе ја задолжи сметката/партијата на Корисникот на картичка за износот на провизијата за плаќање на рати и истатата ќе биде наплатена штом има расположливи средства.

4.4. Користење на картичката за подигнување на готовина

4.4.1. Со картичката може да се подигнува готовина на банкомати - на Банката и на банкоматите и шалтерите на другите банки на кои има ознака MasterCard/ VISA.

4.4.2. При подигнување на готовина, Корисникот се идентификува со внесување на PIN бројот. Бројот на неуспешни обиди за внес на PIN бројот е ограничен на три. После третиот неуспешен обид банкоматот ја задржува картичката. При исплата на готовина од шалтерите на други банки, Корисникот има обврска на барање на шалтерскиот работник да приложи лична карта или пасош.

4.4.3. За подигнување на готовина на банкоматите и исплатата на шалтерите на Банките следува провизија за чиј износ се задолжува сметката на Корисникот Корисникот според важечката Одлука за тарифи на Банката.

4.4.4. Банката може да го ограничи дневниот, неделниот и друг периодичен лимит за подигнување на готовина или употреба на POS терминали кај трговците.

4.4.5. Електронскиот запис на банкоматите претставува доказ за извршена трансакција.

4.5. Други начини на користење на картичката

4.5.1. Корисникот може да ја користи својата картичка и за плаќања преку Интернет. За трансакции на интернет не е потребно користење на PIN-кодот на картичката. Автентикацијата на корисникот на картичката се врши преку внес на број на картичка, датум на важење на истата и на дополнителен заштитен код (CVV2), втиснат на задната страна на картичката. Како дополнителна заштита за одредени плаќања се користат и други фактори за засилена автентикација согласно позитивните законски прописи, Корисникот е

должен да ја користи мобилната апликација на Шпаркасе Банка АД Скопје и потврдувањето на интернет трансакцијата се врши преку мобилната апликација, каде Корисникот ги потврдува деталите за трансакцијата со одобрување на добиена порака.

4.5.2. Корисникот мора да има во предвид дека користењето на картичката без нејзино присуство, односно при вршење на телефонска нарачка или на интернет, е ризично.

4.5.3 Целокупната штета настаната со користење на картичката, на начин наведен во точка 4.5.2. ја сноси Корисникот.

4.6. Лимити на картичката

4.6.1. Сите облици на користење на картичката мораат да бидат во рамките на лимитите.

4.6.2. Во периодот кога Корисникот на основната картичка има неподмирени обврски кон Банката, расположливото салдо на картичката е нула.

Корисникот на картичката е должен да ги почитува поединечните индивидуални, дневни и вкупни лимити за употреба на картичката за користење во MasterCard/VISA системот, за кои е информиран при подигнувањето на картичката. Стандардни дневни лимити во моментот на склучување на Договорот користени во земјата и во странство за подигнување на готовина од банкомат и за плаќање на POS терминали и како и вкупните дневни лимити се дадени во табелата подолу соодветно по тип на картичка:

Тип на картичка / лимит	Лимит АТМ	Лимит POS	Интернет лимит	Вкупен Дневен лимит
MasterCard Standard револвинг	60.000 МКД	100.000 МКД	100.000 МКД	160.000 МКД
MasterCard Gold	200.000 МКД	300.000 МКД	300.000 МКД	500.000 МКД
MasterCard Platinum	250.000 МКД	500.000 МКД	500.000 МКД	750.000 МКД

Тип на картичка / лимит	Лимит АТМ	Лимит POS	Интернет лимит	Вкупен Дневен лимит
Visa Classic	60.000 МКД	150.000 МКД	150.000 МКД	150.000 МКД
Visa Пата	60.000 МКД	150.000 МКД	150.000 МКД	150.000 МКД
Visa Gold	100.000 МКД	300.000 МКД	300.000 МКД	300.000 МКД
VISA AMSM CoBranded Card	60.000 МКД	150.000 МКД	150.000 МКД	150.000 МКД

Лимитот за интернет трансакциите е во рамки на висината на лимитот за POS трансакции. Лимитот за интернет трансакции не може да биде повисок од лимитот за трансакции на POS терминали.

Корисникот има право во секое време да побара измена (намалување или зголемување) на дневните и вкупните лимити за трошење на картичката.

Барањето се поднесува во писмена форма во експозитурите на Банката, или Корисникот може да ја направи измената во електронска форма преку каналите за електронско/мобилно банкарство на Банката.

Збирот на дневните ограничувања не може да го надмине вкупниот кредитен лимит.

Банката го задржува правото за менување на дневните лимити (ограничувања) без обезбедување на дополнителна согласност од Корисникот.

5. Плаќања

5.1. Овластување на корисникот

5.1.1. Со потпишување на Договорот, Корисникот на основната картичка ја овластува Банката да ја задолжи кредитната партија за трошоците кои ќе настанат со користење на картичката. Под трошоци се подразбираат трансакциите, каматите и провизиите кои настанале со користење на основната или дополнителната картичка во земјата и странство, без разлика на домицилната валута и се изразуваат во денари.

5.2. Плаќање на трошоци настанати со користење на картичката во странство

5.2.1. Трошоците кои ќе настанат како резултат на користење на картичката во странство, без разлика на домицилната валута, се изразуваат во евра (ЕУР) и се конвертираат во денари (МКД) по продажен курс за девизи на Банката и за пресметаниот износ се задолжува кредитната партија на Корисникот.

5.3. Еднаш месечно Банката на Корисникот му доставува извод/ фактура за настанатите трошоци. Корисникот ќе го извршува плаќањето во определен период во месецот по систем на револвинг кредит, за што подетално е наведено во Договорот.

5.4. Информациите за достасаните трошоци настани врз основа на користење на основната и дополнителните картички од точка 5.1.1 Корисникот ги добива еднаш месечно врз основа на извод/ фактура. Доколку Корисникот не добие извод/ фактура, а имал промени настанати со користење на картичката во предходниот месец, има обврска да се јави во Банката.

5.5. Банката има право, доколку Корисникот не ги подмири своите обврски во определен рок наведен во Договорот, без согласност на Корисникот, да ги пренесе средствата од било која сметка која ја поседува Корисникот во Банката, до висина на доспеаните обврски.

5.6. Доколку Корисникот не ги подмири обврските во наведениот рок во Договорот, Банката ќе направи забрана за понатамошно користење на картичката, а пред надлежните судови ќе покрене постапка за принудна наплата.

5.7. Неподмирени обврски

5.7.1. Доколку на кредитната партија нема покритие за трошоците настанати со користење на картичката во земјата и странство, или ако Корисникот го пречекорил расположливиот лимит, Банката автоматски ја блокира картичката, а Корисникот покрај главниот долг, должи и казнена камата во висина на референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнената камата зголемена за зголемена за законски дозволения максимум од денот на доспевање до денот на целосна наплата. Стапката на казнена камата е променлива во зависност од промената на референтната камата за пресметка на казнена камата и позитивните прописи кои ја регулираат оваа област, при што Банката ќе пресметува и наплатува по највисоката законски дозволена висина на стапка во моментот на пресметката. Пресметката на законска казнена камата се врши со примена на пропорционална метода.

5.7.2. Корисникот ја овластува Банката да сите доспеани а ненаплатени обврски, настанати со користење на картичката, ги наплати од било која сметка која Корисникот ја има во Банката.

5.7.3. Доколку Корисникот не ги подмири обврските во предвидениот рок, Банката ќе ја забрани понатамошната употреба на картичката, а пред надлежниот суд ќе покрене постапка за принудна наплата.

5.8. Побарувањата на Банката се исплаќаат по следниот ред: законска казнена камата, редовна камата, искористен износ по кредитниот лимит за претходни периоди, искористен износ по кредитниот лимит за тековниот период.

5.9. Секое плаќање на обврската по картичката, целосно или делумно во висина на минималната месечна рата, го обновува соодветниот расположлив дел од кредитниот лимит.

Износот на месечната минимална рата за плаќање е променлив согласно процедурите и политиката на Банката.

6. Рекламации

6.1. Корисникот има обврска да ја чува копијата од слипот за евентуална рекламација.

6.2. За евентуалните рекламации по извршените трансакции Корисникот доставува до Банката писмено барање.

6.3. Согласно правилата на Mastercard, максималниот број на рекламирани трансакции по картичка се 15 трансакции, на ниво на Барање од корисникот. Согласно правилата на VISA, максималниот број на рекламирани трансакции по картичка се 35 трансакции на ниво на Барање од корисникот.

6.4. Рекламациите кои нема да бидат доставени на начин и рок наведен во точка 6.2. нема да се прифатат, а финансиските последици ги поднесува Корисникот.

6.5. Оспорувањето на трошоците не го одлага нивното намирување. Корисникот е должен да ги подмири вкупните трошоци без оглед на рекламациите. Доколку се покаже дека рекламацијата е основана Банката му го враќа оспорениот износ на Корисникот на картичката.

За рекламации кои согласно MasterCard/VISA правилата нема да бидат прифатени од страна на MasterCard/VISA системот, Банката ќе ги смета за неосновани и ќе наплати надомест за неосновано побарување (трошок за решавање на рекламација) од Корисникот на картичката, согласно Одлуката за надоместоци на Банката.

6.6. Рокот за решавање на рекламациите го одредува Банката во согласност со правилата на картичните организации MasterCard International и VISA International.

6.7. Во случај на неоправдана рекламација, Банката ќе ја задолжи кредитната партија и/или платежната/ите сметка/и на корисникот за настанатите трошоци според важечката Одлука за надоместоци на Банката. Во спротивно, Корисникот се ослободува од плаќање на трошоци, а за рекламираниот износ на трансакцијата доколку постои основ за поврат согласно правилата на картичките организации, се одобрува кредитната партија на Корисникот по завршетокот на постапката за рекламација.

6.8. За рекламации кои се однесуваат на квалитетот на купената роба или услуга, платени со оваа картичка, Корисникот се обраќа исклучиво на продавачот на робата односно давателот на услугата.

6.9. Банката не презема одговорност за стоката или услугата платена со картичката или неприфаќањето на картичката од страна на некое продажно место или банкомат. Сите рекламации, Корисникот на картичката ги решава непосредно на продажното место.

6.10. Доколку Банката изврши неавторизирана платежна трансакција или неправилно изврши платежна трансакција, корисникот има право на исправка со поднесување на известување до Банката најдоцна во рок од 13 месеци од датумот на задолжување.

Во случај на извршена неавторизирана платежна трансакција, Банката ќе го врати износот на неавторизираната платежна трансакција на плаќачот, веднаш по дознавањето за трансакцијата или добивањето на известувањето за истото од корисникот најдоцна до крајот на следниот работен ден, при што повратокот на средствата се врши со датум на валута кој не е подоцен од датумот на кој сметката била дебитирана со тој износ, освен ако Банката има разумен основ да се сомнева во измама и таквиот основ да го пријави до соодветните надлежни органи на писмено.

Во случај кога платниот налог е инициран непосредно од страна на плаќачот, Банката е одговорна кон плаќачот за правилно извршување на платежната трансакција. Во случај кога Банката е одговорна, должна е веднаш да му го врати на корисникот износот на неизвршената или неправилно извршената платежна трансакција. Во случај кога е задолжена сметката на корисникот, Банката ја враќа состојбата на задолжената платежна сметка во состојбата во која сметката би била доколку неправилната платежна трансакција воопшто не била извршена и со датум на валута на кој бил задолжен износот од платежната сметка. По исклучок, Банката не е одговорна доколку докаже на корисникот, а по потреба и на давателот на платежните услуги на примачот, дека износот на платежната трансакција е примен од страна на давателот на платежните услуги на примачот согласно со роковите за извршување на платежни трансакции.

Во случајот кога Банката постапила согласно роковите за извршување на платежни трансакции, давателот на платежни услуги на примачот е одговорен за правилно извршување на платежната трансакција и е должен, веднаш да го стави износот на платежната трансакција на располагање на примачот и доколку е применливо, да го одобри износот на трансакцијата на платежната сметка на примачот со датум на валута на кој требало да биде одобрен.

Во случај кога платежната трансакција е извршена со задоцнување, давателот на платежните услуги на примачот, на барање на Банката е должен да обезбеди дека датумот на валута е датумот на кој платежната трансакција требало да биде извршена.

Кога банката е одговорна за неизвршена или неправилно извршена платежна трансакција или за задоцнето извршување на платежна трансакција иницирана од страна на корисникот, е должна да му изврши поврат на износот на сите пресметани и/или наплатени надоместоци, како и да изврши поврат, односно да ги плати сите камати на кои корисникот има право во врска со неизвршената или неправилно извршената платежна трансакција или заради задоцнето извршување на платежната трансакција. Во случај кога платниот налог е инициран од страна на или преку корисникот како примач, Банката е одговорна кон корисникот за правилно пренесување на платниот налог до давателот на услуги на плаќачот. Доколку платниот налог не е правилно пренесен, Банката е должна веднаш да го пренесе кон давателот на платежни услуги на плаќачот. Во случај на задоцнет пренос на платниот налог, Банката е должна да ја одобри платежната сметка на корисникот на датум

на валута на кој требал да биде одобрен износот доколку трансакцијата била навремено извршена. Банката, е одговорна, износот на платежната трансакција да го стави на располагање на корисникот веднаш откако истиот е одобрен на сметката на Банката, со датум на валута на кој требал да биде одобрен износот доколку трансакцијата била правилно извршена. Во случај на неизвршена или неправилно извршена платежна трансакција во која платниот налог е инициран од страна на или преку корисникот како примач, Банката, независно од нејзината одговорност, е должна по доставено барање на корисникот веднаш да преземе мерки за следење на текот на платежната трансакција и за исходот да го извести корисникот без да му пресмета и наплати надоместоци за преземените мерки и за известувањето.

6.11. Банката и Корисникот се согласуваат дека, освен во случај на постоење на виша сила, ќе се смета дека Корисникот постапувал со крајно невнимание доколку не ги преземе разумните мерки за заштита на платниот инструмент и неговите сигурносни обележја, утврдени во овие Општи правила и услови, вклучувајќи ги но не органичувајќи се на следниве случаи:

6.11.1. Ако Корисникот не врши редовна проверка (најмалку еднаш неделно) на известувањата и другите информации што Банката му ги доставува или ги става на располагање, со цел навремено да открие и пријави неавторизирана трансакција;

6.11.2. Ако Корисникот добие едно или повеќе известувања за трансакции или активности поврзани со неговата платежна сметка или картичка, кои се сомнителни, а не побара веднаш блокада на картичката;

6.11.3. Ако Корисникот не ги ажурира навремено своите контакт податоци (на пр. телефонски број) во Банката;

6.11.4. Ако Корисникот ги зголеми лимитите за трансакции на износи два или повеќе пати над препорачаните од Банката, без оправдана причина, и не ги врати на препорачаните вредности по извршувањето на трансакциите;

6.11.5. Ако Корисникот пријави неавторизирани трансакции или Банката го извести за ризикот од идни неавторизирани трансакции, а не даде согласност за блокирање на картичката;

6.11.6. Ако Корисникот внесе податоци од картичката (број на картичка, рок на важност, PIN, CVC2 код и сл.) за онлајн плаќање, а не преземе технички мерки за нивна заштита од неовластен пристап;

6.11.7. Ако Корисникот направи фотографии со податоци од картичката (вклучително и сигурносни обележја) и истите ги прати преку е-маил порака или преку други канали за комуникација до сомнителни продажни места и не побара веднаш блокирање и замена на картичката;

6.11.8. Ако Корисникот го потврди известувањето за трансакција (порака во мобилната апликација) на мобилната апликација за трансакција која самиот не ја иницирал или за која не ги проверил деталите пред потврдувањето;

6.11.9. Ако Корисникот овозможи неовластено лице да има пристап до неговиот мобилен уред или до мобилната апликација на Банката преку споделување на личната лозинка, PIN код или со регистрирање на биометриски податоци на трето лице во поставките на самиот мобилен уред;

6.11.10. Ако Корисникот не ја деактивира мобилната апликација или не побара итно блокирање на дигиталните канали од страна на Банката во случај на губење, кражба или компромитирање на мобилниот уред на кој е инсталирана апликацијата, вклучително и обврската за итно блокирање на дигитализираната картичка во Дигиталниот паричник во случај на губење или компромитирање на мобилниот уред или биометриските податоци.

7. Украдена / изгубена картичка

7.1. Корисникот е обврзан да ја чува картичката и PIN кодот кој го добива со картичката.

7.2. Во случај на губење или кражба на картичката, или по добивање на сознание за извршени неавторизирани трансакции, Корисникот има обврска да во најкраток рок ја извести Банката во писмена форма со пополнување на соодветен образец на шалтерите на Банката или телефонски да го пријави губењето во Контакт Центарот на Банката на телефон 02/15050 кој е достапен 24/7 или во текот на работното време во експозитурите на Банката, или да изврши блокада на картичката самостојно преку мобилната апликација на Банката. Обврската за пријавување губење или кражба се однесува и на мобилниот уред во кој е дигитализирана картичката преку Дигитален паричник.

7.3. Банката има обврска да по приемот, усмен или писмен, на известувањето за губењето на картичката ја блокира истата.

7.4. Во случај на кражба, Корисникот има обврска да ја пријави кражбата во Банката и во најблиската станица на Министерството за внатрешни работи.

7.5. Корисникот ги сноси сите законски последици и одговорност за евентуално неовластено користење на картичката.

7.6. Вкупниот износ на штета која ќе настане до моментот на блокирање на картичката, како резултат на губење / кражба или друга злоупотреба на картичката или PIN-от, вклучувајќи ги и трошоците за блокирање и одземање на картичката, ги сноси Корисникот.

7.7. Во случај на губење, кражба или оштетување на основната или дополнителните картички, на барање на Корисникот, Банката издава нова картичка со нов број, при што доколку се издаде нова, основна картичка бројот на дополнителните картички не се менува. Во случај доколку се издаде нова дополнителната картичка на барање на Корисникот, бројот на основната картичка не се менува.

Трошоците за издавање на новата картичка, како резултат на губење / кражба на картичката или PIN-от ги сноси Корисникот на основната картичка.

7.8. Доколку Корисникот, после одреден период, ја пронајде пријавената картичка истата не смее да ја користи. Во спротивно, сноси законска одговорност за неовластено користење.

8. Надоместоци, провизии и камати

8.1. Сите надоместоци и провизии поврзани со користењето на платежните картички се наплатуваат според важечката Одлука за тарифи на Банката.

На Корисникот на картичката не му се пресметува камата на искористениот кредитниот лимит, ако го отплати целокупниот искористен кредитен лимит наведен во месечниот извод најдоцна до 12-ти (Visa) /15-ти (MasterCard) наредниот месец, за искористениот кредитен лимит во текот на претходниот месец.

На искористениот, а неподмирени износ најдоцна до 12-ти (VISA) /15-ти (MasterCard) наредниот месец од кредитниот лимит се пресметува камата сметано од првиот ден во месецот во следниот пресметковен период. Месечните обврски се засметуваат кумулативно, при што сите неподмирени обврски од претходниот месец се засметуваат во наредниот месец.

Редовната камата е променлива и истата е во висина на каматната стапка од основниот инструмент од операциите на отворен пазар на Народната Банка на Република Северна Македонија (референтната каматна стапка за пресметување на стапката на казнената камата), што важела на последниот ден од полугодieto што му претходело на тековното полугодие, зголемена за 8% процентни поени, но не повисока од определената со Закон. За износот на пресметаните надоместоци, провизии и камати се задолжува кредитната партија на корисникот или платежните /ите сметка/и.

8.2. Одлуката за надоместоци за физички лица на Банката (Тарифник) подлежи на измени од страна на Банката и за промените Корисникот ќе биде известен преку текстуални пораки (СМС/Вибер) до последниот познат број на мобилен телефон даден од Корисникот, со упатување за увид во промените на веб страна, во експозитурите на Банката и Порталот на Банката за персонализиран пристап за известувања и документи за платежни услуги. Новиот Тарифник на Банката се објавува на видно место во просториите на Банката, на официјалната веб страна на Банката и на Порталот на Банката за персонализиран пристап за известувања и документи за платежни услуги.

Ако Корисникот не се согласува со промената на надоместоците, трошоците, провизиите и другите надоместоци поврзани со користењето на основната и дополнителната картичка должен е до Банката да поднесе барање за откажување од користење на картичката во рок од 2 месеци, во спротивно се смета дека е согласен со предложените измени.

9. Откажување на користење на картичка

9.1. Банката и Корисникот на основната картичка можат да го откажат користењето на основната и дополнителната картичка. Доколку Корисникот на основната картичка го откаже користењето на картичката во истиот момент се откажува и користењето на дополнителната картичка. Доколку се откаже користењето само на дополнителната картичка од страна на носителот или пак Корисникот на основната картичка тогаш основната картичка продолжува да се користи.

9.2. Банката може да го одземе правото на користење на картичката без образложување, доколку Корисникот не се придржува на одредбите дефинирани во Општите услови.

9.3. Банката, другите Банки и продажни места имаат право да ја одземат картичката од Корисникот, на кого му е одземено правото на користење.

9.4. Корисникот на основната картичка може да го откаже користењето на картичката исклучиво по писмен пат, најдоцна 30 (триесет) дена пред истекот на важноста на картичката. Во спротивно, Корисникот ги поднесува сите трошоци за издавањето на обновената картичка.

9.5. Корисникот на основната картичка има обврска да ги подмири сите обврски настанати до денот на враќање на картичката, а во врска со користењето на основната и дополнителните картички. Сите евентуални надоместоци, провизии и камати кои произлегуваат од неподмирени обврски, ги сноси Корисникот на основната картичка.

9.6. Во случај на престанок на важноста, блокирање или откажување на користењето на физичката дебитна картичка (пластика), автоматски престанува и правото на користење на нејзината дигитализирана верзија во Дигиталниот паричник. Банката може независно да го ограничи или укине само правото на користење на дигитализираната картичка (токен) доколку се исполнети безбедносни услови, притоа оставајќи ја физичката картичка активна за користење.

9.7. Банката може во секое време да го ограничи и правото на користењето на платежната картичка во случаи кога постои сомнеж за неавторизирано користење, злоупотреба или сигурносна опасност, за што веднаш ќе го извести телефонски Корисникот преку Контакт центарот на Банката.

10. Останати одредби

10.1. Месечниот извод ги содржи следните податоци:

- Износ, дата и вид на извршена трансакција за време на пресметковниот период;
- Важечка каматна стапка, пресметана камата, провизија и трошоци што се наплаќаат;
- Минимална месечна рата;
- Краен датум за плаќање на обврските;
- Нова состојба и расположлив кредитен лимит;
- Период за кој се однесува извештајот;
- Состојба и датум на претходниот извештај;
- Вкупен долг.

Месечниот извод клиентот може да го добие по пошта, да го подигне во експозитурата или да го види и сними преку електронското банкарство.

3. Завршни одредби

а. Општите услови се објавени на официјалната веб страна на Банката www.sparkasse.mk, достапни се во експозитурите на Банката и на Порталот на Банката за персонализиран пристап за известувања и документи за платежни услуги.

б. Банката го задржува правото на измена и дополнување на Општите услови. Корисникот е согласен Банката да ги применува измените по истек на два месеци од нивното објавување. Ќе се смета дека корисникот ги прифатил предложените измени доколку пред датумот на примена на измените не ја извести Банката дека ги одбива истите.

в. На платежните услуги кои се предмет на Рамковниот договор се применуваат одредбите од Законот за платежни услуги и платни системи, Закон за девизното работење, Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, Законот за облигационите односи, Законот за заштита на личните податоци како и други важечки закони во Република Северна Македонија.

Доколку Корисникот на платежни услуги смета дека Банката не се придржува кон своите обврски за информирање во врска со платежни услуги, не ги исполнува своите обврски за давање на платежни услуги, односно не му овозможување користење на платежни услуги согласно Рамковениот договор, Договорот за издавање и користење на кредитна

картичка и ЗПУПС има право да поднесе приговор во писмена или електронска форма до Банката.

Банката на Корисникот на платежни услуги ќе му достави одговор на приговорот во писмена или електронска форма во рок од 15 работни дена, сметано од денот на приемот на приговорот.

Доколку Банката не може да одговори во рокот поради причини кои се надвор од негова контрола ќе го извести Корисникот на платежни услуги за доцнењето на одговорот со јасно наведување на причините и за рокот до кој Корисникот на платежни услуги ќе го добие одговорот, а кој не може да биде подолг од 35 работни дена од денот на приемот на приговорот.

Корисникот на платежни услуги, кој поднел приговор и не е задоволен од добиениот одговор или пак не добил одговор во рамки на договорениот рок, може да поднесе поплака до Народна банка на Република Северна Македонија. Поплаката може да биде поднесена непосредно во архивата на Народната банка, по пошта со препорачана достава или во електронска форма со употреба на средство за електронска идентификација преку Националниот портал за електронски услуги. Поднесувањето поплака не го исклучува или ограничува правото на Корисникот на платежни услуги, да поведе судски спор со Банката, заради заштита на своите интереси. Во врска со можноста за решавање на спорите меѓу договорните страни кои произлегуваат од Рамковниот договор во вонсудска постапка, Банката и Корисникот на услуги се обврзуваат да постапуваат согласно релевантните важечки прописи и подзаконските акти.

За корисниците кои ја користат картичката преку дигитални паричници, овие Општи правила и услови се применуваат заедно со Општите услови за користење на дигитализирани платежни картички на Банката.

За сите спорови надлежен е стварно надлежниот суд во Скопје.